

# Безжични стерео слушалки

Упатство за употреба МК

MDR-1RBT




© 2012 Sony Corporation  
4-441-038-32(1)



## Македонски

### Полнење на уредот



Полнењето почнува кога се поврзани уредот и компјутерот. Полнењето ќе заврши за околу 6 часа и индикаторот (црвено) автоматски се гаси.

### Спарување и поврзување со Bluetooth уред

Пред спарување, наполнете го уредот.

- Bluetooth уредот ставете го на растојание од 1 метар од овој уред.
- Направете режим за спарување.
  - Допрете и држете на копчето POWER повеќе од 7 секунди додека овој уред е исклучен.
  - Проверете дали индикаторот трепка сино и црвено наизменично откако ќе го ослободите копчето.
- Направете ја постапката за спарување на Bluetooth уредот за препознавање на овој уред. Кога на екранот од Bluetooth уредот ќе се прикаже листа со препознати уреди, допрете "MDR-1RBT". Ако е потребна лозинка за влез на екранот од Bluetooth уредот внесете "0000".
- Направете Bluetooth конекција преку Bluetooth уредот.

### Поврзување со спарен уред

- Вклучете го уредот
  - Допрете и држете на копчето POWER околу 2 секунди додека овој уред е исклучен.
- Направете Bluetooth конекција преку Bluetooth уредот.

## Слушање музика и зборување по телефон

Работете со овој уред откако ќе направите Bluetooth конекција со Вашиот Bluetooth уред.

### Слушање музика

Профил: A2DP, AVRCP

Започнете со репродукција на Bluetooth уред.



### Повикување/Прием на повик


Профил: HSP, HFP

Направете повик преку Вашиот мобилен телефон

За завршување на повикот, допрете го копчето на уредот.

Допрете го Копчето на уредот кога ќе примите повик.

Работете на ист начин кога ќе примите повик кога слушате музика.



### Конекција со еден допир со смарт телефон (NFC)

NFC (Near Field Communication) е технологија што овозможува краток опсег на безжична комуникација меѓу разни уреди, како на пр. мобилен телефон и дигитални рекордери. Благодареејќи на функцијата NFC, лесно може да се постигне комуникација само со добирање на соодветен симбол или одредена локација на NFC компатибилните уреди. Со користење на NFC функцијата, уредот автоматски се вклучува и потоа се спарува и поврзува со Bluetooth уред.

Компатибилни смарт телефони

Смарт телефон со вградена NFC функција (OS: Android 2.3.3 или понов, со исклучок на Android 3.x)

#### Подготовка на смарт телефон

Апликациите за NFC функцијата треба да се инсталира на смарт телефонот. Преземете апликацијата "NFC Easy Connect" од Google Play и инсталирајте го.

#### 1 Преземање и инсталирање апликацијата "NFC Easy Connect."

Пристапете кон следната веб страна:  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect>  
Земете дводимензионален код:  
Користете апликацијата читач за дводимензионален код.



#### 2 Смарт телефонот дотерајте го да може да ја користите функцијата NFC.

За детали, видете во упатството на смарт телефонот.


#### За апликацијата "NFC Easy Connect"

"NFC Easy Connect" е оригинална апликација на Sony за Android телефон достапен на Google Play Store. Да најдете повеќе за оваа функција, побарајте "NFC Easy Connect" и преземете апликацијата.

### Поврзување со смарт телефон со еден допир

Со допирање на уредот со смарт телефон, уредот автоматски се вклучува и потоа продолжува со спарување и Bluetooth конекција.

#### 1 Дотерајте го NFC прекинувачот во ON на овој уред.




#### 2 Започнете со апликацијата "NFC Easy Connect" на смарт телефонот.

Проверете дали е прикажан екранот за апликацијата.

#### 3 Допрете на овој уред преку смарт телефон.


Допрете на смарт телефонот на ознаката N на овој уред. Следете ги инструкциите на екранот за комплетирање на поврзувањето. За исклучување, повторно допрете го смарт телефонот. Може да изберете звук од друг NFC компатибилен Bluetooth уред. За детали, видете во Помощ.



Продолжете да го допирате уредот преку смарт телефонот се додека смарт телефонот вибрира.

### Користење на уредот со поврзување преку испорачаниот кабел

Уредот можете да го користите како обични безжични слушалки со поврзување на испорачаниот кабел.



Bluetooth функцијата е исклучена.

За подетални информации како да работите со овој уред, видете во Help Guide на вашиот компјутер или смарт телефон.  
<http://rd1.sony.net/help/mdr/1rbt/ce/>



- Bluetooth ознаката и логото се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на ваков знак од страна на Sony Corporation е со лиценца.
- NFC ознаката е заштитен знак или регистриран заштитен знак на NFC Forum, Inc. во САД и други земји.
- Android е заштитен знак на Google Inc.
- Други заштитни знаци и трговски имиња се на нивните соодветни сопственици.